

Преку проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот”, ќе се создадат услови за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини преку создавање можности за:

- ★ Едукација на руралното население;
- ★ Унапредување и модернизација на земјоделското производство;
- ★ Отворање на градинки за деца;
- ★ Обновување на стари училишта;
- ★ Развивање и обнова на старите занаети;
- ★ Развивање на руралниот туризам;
- ★ Создавање на услови за развој на мали семејни бизниси;
- ★ Зајакнување на сточниот фонд;
- ★ Зголемување на прирастот на населението;

Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси е проект кој се имплементира од Карана Корпорација и има за цел да го зајакне капацитетот на приватниот сектор, да поттикне регионален и локален економски развој во одредените региони во Македонија. Општата цел на проектот е преку осмислени иницијативи, акции и модели за соработка со приватниот сектор и институциите на локалната самоуправа, да помогне во создавање на нови работни места и активности за економски раст на регионално ниво преку:

- ★ Вклучување на бизнис лидери, локалната самоуправа и други институции за да се идентификуваат можности за раст и создавање на нови работни места;
- ★ Надградба на капацитетот на микро, малите и средни претпријатија (ММСП) за тие да одговорат на новите пазарни можности и да растат;
- ★ Зајакнување на капацитетот на консултантите за подобро да ги идентификуваат и да одговорат на потребите на ММСП;
- ★ Градење на капацитетот на потребната работна сила за да се поддржи растот на ММСП;
- ★ Поттикнување на учество на жените и младите во бизнис секторот




**EU LEADER APPROACH IN
THE NORTHEASTERN REGION**

Кои сме ние?

- Центарот за развој на Североисточниот плански регион (ЦРСИПР) е правен субјект, основан од единиците на локалната самоуправа од Североисточниот регион: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане.
- ЦРСИПР ги координира активностите за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион. Еден од главните приоритети е спроведување на проекти за земјоделство и рурален развој.
- ЦРСИПР обезбедува експертска и техничка поддршка на единиците на локалната самоуправа во процесот на подготовка на нивните стратегии за развој и обезбедува професионални услуги на граѓански здруженија, организации за поддршка на приватниот сектор и други заинтересирани субјекти во подготовката на проекти од областа на регионалниот развој.



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
„Илинденска“ б.б. 1300 Куманово, п.фах-182,
Тел/Факс: 031/424-878,
e-mail: info@northeastregion.gov.mk
www.northeastregion.gov.mk



**EU LEADER APPROACH IN
THE NORTHEASTERN REGION**

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Во соработка со Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, Центарот за развој на Североисточниот плански регион го имплементира проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Североисточниот регион.

КРАЈНА ЦЕЛ

Подобрување на условите за живот на населението во руралните средини во Североисточниот регион преку воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SMALL BUSINESS
EXPANSION PROJECT



Што всушност е ЛЕАДЕР?

- ✦ ЛЕАДЕР претставува посебен метод во политиката на ЕУ за рурален развој и е важна компонента од Заедничката Земјоделска Политика на земјите членки на Унијата;
- ✦ ЛЕАДЕР е алатка која ги поттикнува луѓето од руралните области да изнајдат нови начини на заедничка соработка и подобрување на условите за живот;
- ✦ ЛЕАДЕР пристапот значи дека за руралните проблеми и решенија се одлучува на локално ниво и се спроведуваат од локалните жители.

Со кого ќе соработувате?

- ✦ ЕЛС во Североисточниот регион
- ✦ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
- ✦ Агенција за поттикнување на развој на земјоделство (АПРЗ)
- ✦ Федерација на фармери и др. здруженија на фармери на национално ниво
- ✦ Бизнис сектор (преработувачи, откупувачи, трговци) во Североисточниот регион
- ✦ Индивидуални земјоделци
- ✦ Здруженија на фармери
- ✦ Граѓански организации активни во руралните средини
- ✦ Хотелиерите и угостителите во Североисточниот регион
- ✦ Еколошки здруженија и здруженија за заштита на животна средина.

Што ќе работиме?

- ✦ Информирање на населението за потребата од донесување на одлуки и решавање на приоритетните потреби во средините во кои живее преку употреба на принципите на ЛЕАДЕР пристапот.
- ✦ Формирање на Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови) базирани на територија, кои ќе учествуваат во развивање на стратегијата за рурален развој, одбирање на проекти, нивно раководење и управување со средствата.
- ✦ Стимулирање на соработката помеѓу ЛАГ-овите на регионално, национално и меѓународно ниво, со размена на искуства и практики.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SMALL BUSINESS
EXPANSION PROJECT

Печатењето на оваа публикација е поддржано од страна на Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси. Ставовите искажани во оваа публикација не ги изразуваат ставовите на УСАИД и на Владата на САД.

7-ТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ



- ❑ ЛЕАДЕР се базира на територија (област) до 100.000 жители со заеднички традиции, чувство на припадност, потреби и очекувања.
- ❑ ЛЕАДЕР пристапот има оригинална и важна карактеристика бидејќи се формира локално јавно-приватно партнерство познато како Локална Акциона Група (ЛАГ). ЛАГ-от го организира процесот на изработка, ја спроведува локалната развојна стратегија, донесува одлуки за распределбата на финансиските средства и управува со нив.
- ❑ ЛЕАДЕР пристапот игра значајна улога во стимулирањето на иновации во развојот на руралните области, преку представување на нов производ, нов производствен или преработувачки процес, нови пазари и сл.

- ❑ ЛЕАДЕР е пристап „од долу нагоре“ што значи дека локалните жители се носители на одлуки при изборот на приоритетните потреби кои треба да бидат постигнати во нивниот регион.
- ❑ ЛЕАДЕР пристапот има повеќе секторско опфаќање и сите активности и проекти се поврзани и координирани како една целина.
- ❑ ЛЕАДЕР пристапот промовира вмрежување помеѓу ЛАГ-овите за пренесување на добри практики, размена на искуства и иновации и надградба врз научените лекции, кои ќе придонест за понатамошното спроведување на програмата.
- ❑ ЛЕАДЕР пристапот поддржува соработка помеѓу ЛАГ-овите од регионот или од други земји, при спроведување проекти со заеднички интерес, пр. производство на исти култури, туристичка или културна поврзаност итн.



